



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КОНЧЕ

Службен гласник на општина Конче Бр.33/2019	КОНЧЕ 29.11.2019 ГОДИНА	Излегуба по потреба
e-mail:opstina.konce@t.mk	с/ка 735014073863019	Д.Б. 4023005118934

Врз основа на член 50 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02), Градоначалникот на општина Конче донесе:

РЕШЕНИЕ

За објавување на актите донесени на 36-та седница на Советот на општина Конче одржана на ден 29.11.2019 година

1. СЕ ОБЈАВУВААТ актите донесени на 36-та седница на Советот на општина Конче одржана на ден 29.11.2019 година

1. Решение за именување на членови во Управниот одбор на Јавна општинска установа за деца - детска градинка "12-ТИ ЈУЛИ" во Конче, општина Конче;
2. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за одобрување на финансиски придонес од буџетот на општина Конче за спроведување на проектот за локална и регионална конкурентност за инвестирање во инфраструктура поврзана со туризам и поврзување со дестинациите, потпроект „Подобрување на пристапност и атрактивност на „Сончева езерска населба Мантово“ и околината“;
3. Одлука за одобрување на финансиски придонес-

кофинансирање од буџетот на општина Конче за спроведување на проектот „Техничка документацијана патна инфраструктура на селата Воиславци, Дедино, Погулево, Дамјан, Боров Дол и Сончева езерска населба Мантово“.

Број 09-1375/6 Општина Конче
Дата 29.11.2019 Градоначалник,
Конче Благој Илиев,с.р.

Врз основа на член 144 ст.10 и 13 од Законот за заштита на децата ("Службен весник на РМ" бр. 23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 21/18 и 198/18) и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 104/19 и 146/19), чл. 36. ст.1 т.5 од Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на РМ бр. 5/02) и член 11 став 1 точка 28 од Статутот на општина Конче, Советот на општина Конче на седницата одржана на ден 29.11.2019 год. донесе:

РЕШЕНИЕ

За именување на членови во Управниот одбор на Јавна општинска установа за деца - детска градинка "12-ТИ ЈУЛИ" во Конче, општина Конче

Член 1

За членови во Управниот одбор на Јавна општинска установа за деца - детска градинка "12-ТИ ЈУЛИ" во Конче, општина Конче се именуваат:

1. Славица Стефанова
2. Андријана Коцева
3. Елена Јованова

Член 2

Мандатот на членовите на Управниот одбор е четири години.

Член 3

Решението влегува во сила од денот на објавување во „Службен гласник на општина Конче“.

Број 08-1375/3 Совет на општина Конче
Дата 29.11.2019 Претседател,
Конче Исмаил Куртов,с.р.

Врз основа на член 36 ст.1 т.15 од Законот за локалната самоуправа (Сл.Весник на РМ бр.5/02) и член 11 ст.1 т.43 од Статутот на општина Конче, Советот на општина Конче на седницата одржана на ден 29 .11.2019 год. донесе :

ОДЛУКА

За изменување и дополнување на Одлуката за одобрување на финансиски придонес од буџетот на општина Конче за спроведување на проектот за локална и регионална конкурентност за инвестирање во инфраструктура поврзана со туризам и поврзување со дестинациите, потпроект „Подобрување на пристапност и атрактивност на Сончева езерска населба Мантово“ и околината”

Член 1

Во Одлуката за одобрување на финансиски придонес од буџетот на општина Конче за спроведување на проектот за локална и регионална конкурентност за инвестирање во инфраструктура поврзана со туризам и поврзување со дестинациите, потпроект „Подобрување на пристапност и атрактивност на „Сончева езерска населба Мантово“ и околината (Службен гласник на општина Конче бр. 8/18 и 24/19) членот 2 се менува и гласи: „ Финансискиот придонес од страна на општина Конче за спроведување на потпроектот „Подобрување на пристапност и атрактивност на Сончева езерска населба Мантово и околината”изнесува 1.422.360,00 (еден милион четиристотини дваесет и две илјади триста и шеесет) денари и за непредвидени работи во износ од 1.869.484,00 (еден милион осумстотини шеесет и девет илјади и четиристотини осумдесет и четири) денари согласно Записник од одржан состанок од 20.11.2019 година. Непредвидените работи да се исплатат на изведувачот во 2020 година на 12 еднакви рати.

Член 2

Оваа Одлука стапува во сила со денот на објавување во „Службен гласник на општина Конче“.

Број 08-1375/4 Совет на општина Конче
Дата 29.11.2019 Претседател,
Конче Исмаил Куртов,с.р.

Врз основа на член 36 ст.1 т.15 од Законот за локалната самоуправа (Сл.Весник на РМ бр.5/02) и член 11 ст.1 т.43 од Статутот на општина Конче,
Советот на општина Конче на седницата одржана на ден 29.11.2019 год. донесе

О Д Л У К А

за одобрување на финансиски придонес-кофинансирање од буџетот на општина Конче за спроведување на проектот „Техничка документација на патна инфраструктура на селата Воиславци, Дедино, Погулево, Дамјан, Боров Дол и Сончева езерска населба Мантово“

Член 1

Со оваа Одлука со одобрува финансиски придонес- кофинансирање од страна на општина Конче за спроведување на проектот „Техничка документација на патна инфраструктура на селата Воиславци, Дедино, Погулево, Дамјан, Боров Дол и Сончева езерска населба Мантово“ .

Член 2

Финансискиот придонес од страна на општина Конче- кофинансирање за спроведување на проектот „Техничка докумрнтација на патна инфраструктура на селата Воиславци, Дедино, Погулево, Дамјан, Боров Дол и Сончева езерска населба Мантово“ изнесува 6% од вкупната вредност на проектот.

Член 3

Носител на проектот е општина Конче а партнер на проектот е општина Радовиш.

Член 4

Оваа Одлука стапува во сила по објавувањето во „Службен гласник на општина Конче“.

Број 08-1375/5 Совет на општина Конче
Дата 29.11.2019 Претседател,
Конче Исмаил Куртов, с.р.

С О Д Р Ж И Н А

1. Решение за именување на членови во Управниот одбор на Јавна општинска установа за деца - детска градинка “12-ТИ ЈУЛИ “ во Конче, општина Конче;
2. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за одобрување на финансиски придонес од буџетот на општина Конче за спроведување на проектот за локална и регионална конкурентност за инвестирање во инфраструктура поврзана со туризам и поврзување со дестинациите, потпроект „Подобрување на пристапност и атрактивност на „Сончева езерска населба Мантово“ и околината“;
3. Одлука за одобрување на финансиски придонес-кофинансирање од буџетот на општина Конче за спроведување на проектот „Техничка документацијана патна инфраструктура на селата Воиславци, Дедино, Погулево, Дамјан, Боров Дол и Сончева езерска населба Мантово“.

*„ Службен гласник на
Општина Конче “*

